

**Излегува по потреба-16.12-2021година.Четврток-Бр.21, година XXV
.Ж-ска 749014004563010 Депонент Народна банка на Македонија;
E-mail: Novacio@t.mk Примерок 50 денари**

Врз основа на член 50 став 1 т.3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Р.М., бр.5/02) и член 68 од Статутот на Општина Новаци, бр.07/2019, донесувам

ЗАКЛУЧОК

За објавување Решениеза избирање на преставник од општина Новаци во Училишен Одбор на ОУ „Славко Лумбарковски „Новаци

1. Објавувам Решениеза избирање на преставник од општина Новаци во Училишен Одбор на ОУ „Славко Лумбарковски „Новаци, донесена на седница на Совет на општина Новаци, одржана на 13.12.2021 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Новаци,„

Бр.08-1062/1
15.12.2021 год.

ОпштинаНоваци
Градоначалник
Стевче Стевановски

Врз основа на член 36 став 1 т.5 од Законот за локална самоуправа („ Службен весник на РМ бр. 5 /02 „), а во врска со член 124 став 2 од Законот за основно образование („ Сл. Гласник на РМ, бр. 103 / 08), во согласност со член 94 и член 21 став 1 точка 34 од Статутот на општина Новаци („Службен гласник на општина Новаци, бр.07/2019), Советот на Општина Новаци на седницата одржана на ден 13.12.2021 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е

за избирање на преставник од општина Новаци во Училишен Одбор на ОУ „Славко Лумбарковски „Новаци

1. Марина Петровска од с. Новаци , СЕ ИЗБИРА за преставник од Општина Новаци во Училишен Одбор на ОУ „Славко Лумбарковски, „Новаци.

2. Правата и должностите на избраната се согласно Статутот на Општина Новаци и Статутот на ОУ „Славко Лумбарковски, „Новаци

3. Мандатот на избраната е 3 години.

4. Решението влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Новаци „ ,

Бр.14-1035/4 Совет на општина Новаци
13.12.2021 год. Претседател
Славица Најдовска-Стојковска

Врз основа на член 50 став 1 т.3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Р.М., бр.5/02) и член 68 од Статутот на Општина Новаци, бр.07/2019, донесувам

ЗАКЛУЧОК

За објавување Одлука за давање СОГЛАСНОСТ на доставен Годишен извештај за работата на ЗУСК „Славко Лумбарковски, - Новаци за учебната 2020/21 година

1. Објавувам Одлука за давање СОГЛАСНОСТ на доставен Годишен извештај за работата на ЗУСК „Славко Лумбарковски, - Новаци за учебната 2020/21 година, донесена на седница на Совет на општина Новаци, одржана на 13.12.2021 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Новаци, „

Бр.08-1062/2
15.12.2021 год.

Општина Новаци
Градоначалник
Стевче Стевановски

Врз основа на член 62 став 1 точка 1 и член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Сл. Весник на РМ., бр.5/02), во согласност со член 94 и член 21 став 1 точка 49 од Статутот на општина Новаци („Службен гласник на општина Новаци, бр.07/2019), Советот на Општина Новаци на седницата одржана на ден 13.12.2021 година, донесе

ОДЛУКА

За давање СОГЛАСНОСТ на доставен Годишен извештај за работата на ЗУСК „Славко Лумбарковски, - Новаци за учебната 2020/21 година

Член 1

СЕ ДАВА Согласност на доставен Годишен извештај за работата на ЗУСК „Славко Лумбарковски, - Новаци за учебната 2020/21 година.

Член 2

Составен дел на оваа Одлука е доставен Годишен извештај за работата на ЗУСК „Славко Лумбарковски, - Новаци за учебната 2020/21 година, наш број 15-939/1 од 12.11.2021 година, нивен број 06/4 од 31.10.2021 година.

Член 3

Одлуката влегува во сила наредниот ден од објавувањето во „Службен гласник на Општина Новаци, „

Бр.14-1035/5
13.12.2021 год.
Совет на општина Новаци
Претседател
Славица Најдовска-Стојковска

Врз основа на член 50 став 1 т.3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Р.М., бр.5/02) и член 68 од Статутот на Општина Новаци, бр.07/2019, донесувам

ЗАКЛУЧОК

За објавување Одлука за одобрување на финансиски средства за Здружение Училишен спортски клуб Славко Лумбарковски Новаци

1. Објавувам Одлука за одобрување на финансиски средства за Здружение Училишен спортски клуб Славко Лумбарковски Новаци, донесена на седница на Совет на општина Новаци, одржана на 13.12.2021 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Новаци,„

Бр.08-1062/3
15.12.2021 год.

Општина Новаци
Градоначалник
Стевче Стевановски

Врз основа на член 62 став 1 точка 1 и член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Сл. Весник на РМ., бр.5/02), во согласност со член 94 и член 21 став 1 точка 49 од Статутот на општина Новаци („Службен гласник на општина Новаци, бр.07/2019), Советот на Општина Новаци на седницата одржана на ден 13.12.2021 година, донесе

О Д Л У К А

за одобрување на финансиски средства за Здружение Училишен спортски клуб Славко Лумбарковски Новаци

Член 1

СЕ ОДОБРУВААТ финансиски средства во висина до **130.000,00 денари** на Здружение Училишен спортски клуб Славко Лумбарковски Новаци, за организација на работата за 2021/2022 година

Член 2

Средствата ќе се обезбедат од Буџетот на Општина Новаци .

За искористените средства да се достави Извештај

Член 3

Средствата ќе се исплаќаат со посебно решение од градоначалникот на Општина Новаци

Член 4

Средствата да се префрлат на Ж-сметка:500000000723162, на име Здружение Училишен спортски клуб Славко Лумбарковски Новаци, при Стопанска Банка Битола.

Член 5

Одлуката влегува во сила со денот на донесување и ќе се објави во „Службен гласник на Општина Новаци,„

Бр.14-1035/6
13.12.2021 год.

Совет на општина Новаци
Претседател
Славица Најдовска-Стојковска

Врз основа на член 50 став 1 т.3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Р.М., бр.5/02) и член 68 од Статутот на Општина Новаци, бр.07/2019, донесувам

ЗАКЛУЧОК

За објавување Одлука за доделување на еднократна парична помош на Славе Најдановски с.Живојно

1. Објавувам Одлука за доделување на еднократна парична помош на Славе Најдановски с.Живојно, донесена на седница на Совет на општина Новаци, одржана на 13.12.2021 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Новаци,,

Бр.08-1062/4
15.12.2021 год.

Општина Новаци
Градоначалник
Стевче Стевановски

Врз основа на член 62 став 1 точка 1 и член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Сл. Весник на РМ., бр5/02), во согласност со член 94 и член 21 став 1 точка 49 од Статутот на општина Новаци („Службен гласник на општина Новаци, бр.07/2019), Советот на Општина Новаци на седницата одржана на ден 13.12.2021 година, донесе

ОДЛУКА

за доделување на еднократна парична помош на Славе Најдановски с.Живојно

Член 1

На Славе Најдановски с.Живојно, му се доделува еднократна парична помош во износ од **10.000,00** денари-нето износ, за социјална помош.

Член 2

Средствата од член 1 на оваа Одлука ќе се обезбедат од Буџетот на Општина Новаци.

Средствата ќе се исплаќаат со посебно решение од градоначалникот на Општина Новаци.

Член 3

Средствата да се префрлат на име: Славе Најдановски,

На Трансакциона сметка: 210501725377170

ЕМБ:

Депонент НЛБ Банка

Член 4

Одлуката влегува во сила со денот на донесување, и ќе се објави во („Службен гласник на Општина Новаци,).

Бр.14-1035/7
13.12.2021 год.

Совет на општина Новаци
Претседател
Славица Најдовска-Стојковска

Врз основа на член 50 став 1 т.3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Р.М., бр.5/02) и член 68 од Статутот на Општина Новаци, бр.07/2019, донесувам

ЗАКЛУЧОК

За објавување Програма и Акционен План за Социјална заштита на граѓаните во општина Новаци за 2022 година

1. Објавувам Програма и Акционен План за Социјална заштита на граѓаните во општина Новаци за 2022 година, донесена на седница на Совет на општина Новаци, одржана на 13.12.2021 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Новаци,„

Бр.08-1062/5
15.12.2021 год.

Општина Новаци
Градоначалник
Стевче Стевановски

Врз основа на член 50 став 1 т.3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Р.М.,бр.5/02) и член 68 од Статутот на Општина Новаци, бр.07/2019, донесувам

ЗАКЛУЧОК

За објавување Измена на Годишен план за јавни набавки на општина Новаци за 2021 година- НОЕМВРИ 2021 ГОДИНА

1. Објавувам Измена на Годишен план за јавни набавки на општина Новаци за 2021 година- НОЕМВРИ 2021 ГОДИНА, донесена на седница на Совет на општина Новаци, одржана на 13.12.2021 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Новаци,,.

Бр.08-1062/6
15.12.2021 год.

Општина Новаци
Градоначалник
Стевче Стевановски

Врз основа на член 50 став 1 т.3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Р.М., бр.5/02) и член 68 од Статутот на Општина Новаци, бр.07/2019, донесувам

ЗАКЛУЧОК

За објавување Одлука за усвојување на Предлог-Буџет на општина Новаци за 2022 година

1. Објавувам Одлука за усвојување на Предлог-Буџет на општина Новаци за 2022 година, донесена на седница на Совет на општина Новаци, одржана на 13.12.2021 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Новаци,„

Бр.08-1062/7
15.12.2021 год.

Општина Новаци
Градоначалник
Стевче Стевановски

Врз основа на член 62 став 1 точка 1 и член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Сл. Весник на РМ., бр.5/02), во согласност со член 94 и член 21 став 1 точка 49 од Статутот на општина Новаци („Службен гласник на општина Новаци, бр.07/2019), Советот на Општина Новаци на седницата одржана на ден 13.12.2021 година, донесе

ОДЛУКА

за усвојување на Предлог-Буџет на општина Новаци за 2022 година

Член 1

СЕ УСВОЈУВА Предлог-Буџетот на општина Новаци за 2022 година.

Предлог-Буџетот на Општина Новаци за 2022 година се става на јавна расправа.

Член 2

Составен дел на оваа Одлука е Предлог-Буџет на општина Новаци за 2022 година, бр.08-1014/5 од 09.12.2021 година.

Член 3

Одлуката влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во „Службен гласник на Општина Новаци,„

Бр.14-1035/10
13.12.2021 год.

Совет на општина Новаци
Претседател
Славица Најдовска-Стојковска

Врз основа на член 50 став 1 т.3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Р.М., бр.5/02) и член 68 од Статутот на Општина Новаци, бр.07/2019, донесувам

ЗАКЛУЧОК

За објавување Одлука за усвојување на Предлог-Одлука за извршување на Буџетот на Општината за 2022 година

1. Објавувам Одлука за усвојување на Предлог-Одлука за извршување на Буџетот на Општината за 2022 година, донесена на седница на Совет на општина Новаци, одржана на 13.12.2021 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Новаци,„

Бр.08-1062/8
15.12.2021 год.

Општина Новаци
Градоначалник
Стевче Стевановски

Врз основа на член 62 став 1 точка 1 и член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Сл. Весник на РМ., бр.5/02), во согласност со член 94 и член 21 став 1 точка 49 од Статутот на општина Новаци („Службен гласник на општина Новаци, бр.07/2019), Советот на Општина Новаци на седницата одржана на ден 13.12.2021 година, донесе

ОДЛУКА

за усвојување на Предлог-Одлука за извршување на Буџетот на Општината за 2022 година

Член 1
СЕ УСВОЈУВА Предлог-Одлука за извршување на Буџетот на Општината за 2022 година.

Предлог-Одлука за извршување на Буџетот на Општината за 2022 година се става на јавна расправа.

Член 2
Составен дел на оваа Одлука е Предлог-Одлука за извршување на Буџетот на Општината за 2022 година, бр.08-1014/2 од 03.12.2021 година.

Член 3
Одлуката влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во „Службен гласник на Општина Новаци,„

Бр.14-1035/11 Совет на општина Новаци
13.12.2021 год. Претседател
Славица Најдовска-Стојковска

Врз основа на член 50 став 1 т.3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Р.М., бр.5/02) и член 68 од Статутот на Општина Новаци, бр.07/2019, донесувам

ЗАКЛУЧОК

За објавување Одлука за одобрување Буџетски Календар за 2022 година

1. Објавувам Одлука за одобрување Буџетски Календар за 2022 година, донесена на седница на Совет на општина Новаци, одржана на 13.12.2021 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Новаци,„.

Бр.08-1062/9
15.12.2021 год.

Општина Новаци
Градоначалник
Стевче Стевановски

Врз основа на член 62 став 1 точка 1 и член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Сл. Весник на Р.М., бр.5/02), во согласност со член 94 и член 21 став 1 точка 49 од Статутот на општина Новаци („Службен гласник на општина Новаци, бр.07/2019), Советот на Општина Новаци на седницата одржана на ден 13.12.2021 година, донесе

ОДЛУКА

За одобрување Буџетски Календар за 2022 година

Член 1

СЕ ОДОБРУВА Буџетски Календар за 2022 година:

МОЖЕН ДАТУМ	БУЏЕТСКИ АКТИВНОСТИ-ОДГОВОРНОСТ
Декември/февруари-март	Советот на Општината го донесува буџетскиот календар
Април	Министерот за финансии доставува до Владата на Република С. Македонија Фискална стратегија на РСМ за наредните три години
Април	Советот на Општината разгледува развојни документи, вклучително и фискална стратегија
Септември	Градоначалникот подготвува општински буџетски циркулар со образложение за потребните средства до општинските

	буџетски корисници
Октомври	Општинските буџетски корисници ги доставуваат предлог-пресметките за наредната година со образложение за висината на износите по позици
Октомври	Оделот за буџет врши преговарање и анализирање на доставените предлог-пресметки и ги одредува приоритетите и одредбите за новиот Предлог-буџет
Октомври	Разгледување на нови барања и предлози по кои одлучува и дава насоки Градоначалникот
15 октомври	Министерот за финансии доставува буџетски циркулар со насоки за изготвување на Предлог-буџетот за наредната година
Ноември	Градоначалникот го разгледува и одобрува Предлог-буџет подготвен од страна на финансискиот одел на општината
Ноември	а.Предлог-буџетот се доставува до Советот на Општината б.Се објавува содржината на Предлог буџетот и се дава достапност

	на јавноста
Декември	До Советот се доставува конечен Предлог-буџет од страна на Градоначалникот
Декември	Се води расправа во телата на Советот на Општината
Крај на декември	Седница на Советот на Општината за донесување на Буџетот за наредната буџетска година
Јануари	Започнува нова буџетска година

Член 2

Одлуката влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во „Службен гласник на Општина Новаци,,

Бр.14-1035/12 Совет на општина Новаци
13.12.2021 год. Претседател
Славица Најдовска-Стојковска

Врз основа на член 50 став 1 т.3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Р.М., бр.5/02) и член 68 од Статутот на Општина Новаци, бр.07/2019, донесувам

ЗАКЛУЧОК

За објавување Одлука за одобрување на средства Здружение Фудбалски клуб Пелагонија с.Добромири за успешно натпреварување во Општинската фудбалска лига-Есенска полусезона 2021 година

1. Објавувам Одлука за одобрување на средства Здружение Фудбалски клуб Пелагонија с.Добромири за успешно натпреварување во Општинската фудбалска лига-Есенска полусезона 2021 година, донесена на седница на Совет на општина Новаци, одржана на 13.12.2021 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Новаци,,.

Бр.08-1062/10
15.12.2021 год.

Општина Новаци
Градоначалник
Стевче Стевановски

Врз основа на член 62 став 1 точка 1 и член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Сл. Весник на РМ., бр.5/02), во согласност со член 94 и член 21 став 1 точка 49 од Статутот на општина Новаци („Службен гласник на општина Новаци, бр.07/2019), Советот на Општина Новаци на седницата одржана на ден 13.12.2021 година, донесе

ОДЛУКА

за одобрување на средства Здружение Фудбалски клуб Пелагонија с.Добромири за успешно натпреварување во Општинската фудбалска лига-Есенска полусезона 2021 година

Член 1

СЕ ОДОБРУВААТ средства во износ од **60.000,00 денари** за Здружение Фудбалски клуб Пелагонија с.Добромири, за успешно натпреварување во Општинската фудбалска лига-Есенска полусезона 2021 година.

Член 2

Средствата од член 1 на оваа Одлука ќе се обезбедат од Буџетот на Општина Новаци.

Член 3

Средствата од член 1 на оваа Одлука да се исплатат на име ЗФК Пелагонија с.Добромири, со жиро сметка:200002247903018, при Стопанска банка АД Скопје.

Член 4

Средствата ќе се исплаќаат со посебно решение од градоначалникот на Општина Новаци.

Член 5

Одлуката влегува во сила со денот на донесување и ќе се објави во „Службен гласник на Општина Новаци,,.

Бр.14-1035/13 Совет на општина Новаци
13.12.2021 год. Претседател
Славица Најдовска-Стојковска

Врз основа на член 50 став 1 т.3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Р.М., бр.5/02) и член 68 од Статутот на Општина Новаци, бр.07/2019, донесувам

ЗАКЛУЧОК

За објавување Одлука за одобрување на средства за Здружение Фудбалски клуб Новаци 2011-Новаци за успешно натпреварување во Општинската фудбалска лига-Есенска полусезона- 2021 година

1. Објавувам Одлука за одобрување на средства за Здружение Фудбалски клуб Новаци 2011-Новаци за успешно натпреварување во Општинската фудбалска лига-Есенска полусезона- 2021 година, донесена на седница на Совет на општина Новаци, одржана на 13.12.2021 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Новаци,„

Бр.08-1062/11
15.12.2021 год.

Општина Новаци
Градоначалник
Стевче Стевановски

Врз основа на член 62 став 1 точка 1 и член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Сл. Весник на Р.М., бр.5/02), во согласност со член 94 и член 21 став 1 точка 49 од Статутот на општина Новаци („Службен гласник на општина Новаци, бр.07/2019), Советот на Општина Новаци на седницата одржана на ден 13.12.2021 година, донесе

О Д Л У К А

за одобрување на средства за Здружение Фудбалски клуб Новаци 2011-Новаци за успешно натпреварување во Општинската фудбалска лига-Есенска полусезона- 2021 година

Член 1

СЕ ОДОБРУВААТ средства во износ од **60.000,00 денари** за Здружение Фудбалски клуб Новаци 2011-Новаци, за успешно натпреварување во Општинската фудбалска лига-Есенска полусезона-2021 година.

Член 2

Средствата од член 1 на оваа Одлука ќе се обезбедат од Буџетот на Општина Новаци.

Член 3

Средствата од член 1 на оваа Одлука да се исплатат на име Здружение Фудбалски клуб Новаци 2011-Новаци, со жиро сметка:500000000735772, при Стопанска банка АД Битола.

Член 4

Средствата ќе се исплаќаат со посебно решение од градоначалникот на Општина Новаци.

За искористените средства да се достави редовен Извештај до општина Новаци

Член 5

Одлуката влегува во сила со денот на донесување и ќе се објави во „Службен гласник на Општина Новаци,„

Бр.14-1035/14
13.12.2021 год.

Совет на општина Новаци
Претседател
Славица Најдовска-Стојковска

Врз основа на член 50 став 1 т.3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Р.М., бр.5/02) и член 68 од Статутот на Општина Новаци, бр.07/2019, донесувам

ЗАКЛУЧОК

За објавување Одлука за доделување на еднократна парична помош на Мише Ѓорѓиевски с.Добромири

1. Објавувам Одлука за доделување на еднократна парична помош на Мише Ѓорѓиевски с.Добромири, донесена на седница на Совет на општина Новаци, одржана на 13.12.2021 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Новаци,,.

Бр.08-1062/12
15.12.2021 год.

Општина Новаци
Градоначалник
Стевче Стевановски

Врз основа на член 62 став 1 точка 1 и член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Сл. Весник на Р.М., бр.5/02), во согласност со член 94 и член 21 став 1 точка 49 од Статутот на општина Новаци („Службен гласник на општина Новаци, бр.07/2019), Советот на Општина Новаци на седницата одржана на ден 13.12.2021 година, донесе

О Д Л У К А

за доделување на еднократна парична помош на Мише Ѓорѓиевски с.Добромири

Член 1

На Мише Ѓорѓиевски с.Добромири, му се доделува еднократна парична помош во износ од **20.000,00** денари-бруто износ, трошоци за лекување .

Член 2

Средствата од член 1 на оваа Одлука ќе се обезбедат од Буџетот на Општина Новаци.

Средствата ќе се исплаќаат со посебно решение од градоначалникот на Општина Новаци.

Член 3

Средствата да се префрлат на име: Мише Ѓорѓиевски,

На Трансакциона сметка:500600000680646
Депонент Стопанска банка АД Битола

Член 4

Одлуката влегува во сила со денот на донесување, и ќе се објави во („Службен гласник на Општина Новаци,,).

Бр.14-1035/15 Совет на општина Новаци
13.12.2021 год. Претседател
Славица Најдовска-Стојковска

Врз основа на член 50 став 1 т.3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Р.М., бр.5/02) и член 68 од Статутот на Општина Новаци, бр.07/2019, донесувам

ЗАКЛУЧОК

За објавување Одлука за доделување на еднократна парична помош на Пранвера Ѓони с.Добромири

1. Објавувам Одлука за доделување на еднократна парична помош на Пранвера Ѓони с.Добромири, донесена на седница на Совет на општина Новаци, одржана на 13.12.2021 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Новаци,,

Бр.08-1062/13
15.12.2021 год.

Општина Новаци
Градоначалник
Стевче Стевановски

Врз основа на член 62 став 1 точка 1 и член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Сл. Весник на РМ., бр.5/02), во согласност со член 94 и член 21 став 1 точка 49 од Статутот на општина Новаци („Службен гласник на општина Новаци, бр.07/2019), Советот на Општина Новаци на седницата одржана на ден 13.12.2021 година, донесе

ОДЛУКА

за доделување на еднократна парична помош на Пранвера Ѓони с.Добромири

Член 1

На Пранвера Ѓони с.Добромири, му се доделува еднократна парична помош во износ од **20.000,00** денари-бруто износ, за социјална помош.

Член 2

Средствата од член 1 на оваа Одлука ќе се обезбедат од Буџетот на Општина Новаци.

Средствата ќе се исплаќаат со посебно решение од градоначалникот на Општина Новаци.

Член 3

Средствата да се префрлат на име: Пранвера Ѓони,

На Трансакциона сметка: 290500009610495

ЕМБ:

Депонент ТТК банка АД-Скопје

Член 4

Одлуката влегува во сила со денот на донесување, и ќе се објави во („Службен гласник на Општина Новаци,,).

Бр.14-1035/16
13.12.2021 год.

Совет на општина Новаци
Претседател
Славица Најдовска-Стојковска

Врз основа на член 50 став 1 т.3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Р.М., бр.5/02) и член 68 од Статутот на Општина Новаци, бр.07/2019, донесувам

ЗАКЛУЧОК

За објавување Одлука за одобрување набавка на градежни матерјали на црква Св.Апостол Филип и Св.Апостол Вартоломеј с.Долно Орехово

1. Објавувам Одлука за одобрување набавка на градежни матерјали на црква Св.Апостол Филип и Св.Апостол Вартоломеј с.Долно Орехово, донесена на седница на Совет на општина Новаци, одржана на 13.12.2021 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Новаци,„.

Бр.08-1062/14
15.12.2021 год.

Општина Новаци
Градоначалник
Стевче Стевановски

Врз основа на член 62 став 1 точка 1 и член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Сл. Весник на Р.М., бр.5/02), во согласност со член 94 и член 21 став 1 точка 49 од Статутот на општина Новаци („Службен гласник на општина Новаци, бр.07/2019), Советот на Општина Новаци на седницата одржана на ден 13.12.2021 година, донесе

ОДЛУКА

за одобрување набавка на градежни матерјали на црква Св.Апостол Филип и Св.Апостол Вартоломеј с.Долно Орехово

Член 1

СЕ ОДОБРУВА набавка на градежни матерјали на црква Св.Апостол Филип и Св.Апостол Вартоломеј с.Долно Орехово, во износ до **20.000,00 денари.**

Составен дел на Одлуката е Барањето бр.08-975/1 од 22.11.2021 година.

Член 2

Средствата од член 1 на оваа Одлука ќе се обезбедат од Буџетот на Општина Новаци.

Член 3

Матерјали да се набават во согласност со Законот за јавни набавки.

Член 4

Одлуката влегува во сила со денот на донесување, и ќе се објави во („Службен гласник на Општина Новаци,„).

Бр.14-1035/17
13.12.2021 год.

Совет на општина Новаци
Претседател
Славица Најдовска-Стојковска

Врз основа на член 50 став 1 т.3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Р.М., бр.5/02) и член 68 од Статутот на Општина Новаци, бр.07/2019, донесувам

ЗАКЛУЧОК

За објавување Решение за разрешување на членови на Персонален состав на штабот за заштита и спасување во единица на локална самоуправа Новаци и именување на нови членови

1. Објавувам Решение за разрешување на членови на Персонален состав на штабот за заштита и спасување во единица на локална самоуправа Новаци и именување на нови членови, донесена на седница на Совет на општина Новаци, одржана на 13.12.2021 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Новаци,,.

Бр.08-1062/15
15.12.2021 год.

Општина Новаци
Градоначалник
Стевче Стевановски

Врз основа на член 62 став 1 точка 1 и член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Сл. Весник на РМ., бр5/02), во согласност со член 94 и член 21 став 1 точка 49 од Статутот на општина Новаци („Службен гласник на општина Новаци,, бр.07/2019), Советот на Општина Новаци на седницата одржана на ден 13.12.2021 година, донесе

РЕШЕНИЕ

за разрешување на членови на Персонален состав на штабот за заштита и спасување во единица на локална самоуправа Новаци и именување на нови членови

1. СЕ РАЗРЕШУВААТ членовите на Персонален состав на штабот за заштита и спасување во единица на локална самоуправа Новаци:

1. Љубе Кузманоски на должност-Командант.

2. Наумче Смилевски на должност-Началник

3. Стефан Каранфиловски на должност-Помошник на началникот за заштита и спасување од поплави

2. СЕ ИМЕНУВААТ нови членови на Персонален состав на штабот за заштита и спасување во единица на локална самоуправа Новаци:

1. Стевче Стевановски на должност-Командант

2. Горан Велјановски на должност-Началник

3. Решението влегува во сила со денот на донесување, и ќе се објави во Службен гласник на општина Новаци

Бр.14-1035/18 Совет на општина Новаци
13.12.2021 год. Претседател
Славица Најдовска-Стојковска

Врз основа на член 50 став 1 т.3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Р.М., бр.5/02) и член 68 од Статутот на Општина Новаци, бр.07/2019, донесувам

ЗАКЛУЧОК

За објавување Одлука за давање СОГЛАСНОСТ на Извештај од КУД Новаци-Новаци за потрошени средства за 2020 година

1. Објавувам Одлука за давање СОГЛАСНОСТ на Извештај од КУД Новаци-Новаци за потрошени средства за 2020 година, донесена на седница на Совет на општина Новаци, одржана на 13.12.2021 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Новаци,„

Бр.08-1062/16
15.12.2021 год.

Општина Новаци
Градоначалник
Стевче Стевановски

Врз основа на член 62 став 1 точка 1 и член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Сл. Весник на РМ., бр.5/02), во согласност со член 94 и член 21 став 1 точка 49 од Статутот на општина Новаци („Службен гласник на општина Новаци, бр.07/2019), Советот на Општина Новаци на седницата одржана на ден 13.12.2021 година, донесе

ОДЛУКА

За давање СОГЛАСНОСТ на Извештај од КУД Новаци-Новаци за потрошени средства за 2020 година

Член 1

СЕ ДАВА Согласност на доставен Извештај од КУД Новаци-Новаци за потрошени средства за 2020 година.

Член 2

Составен дел на оваа Одлука е доставен Извештај од КУД Новаци-Новаци за потрошени средства за 2020 година, наш број 15-722/3 од 03.08.2021 година.

Член 3

Одлуката влегува во сила наредниот ден од објавувањето во „Службен гласник на Општина Новаци,„

Бр.14-1035/19
13.12.2021 год.

Совет на општина Новаци
Претседател
Славица Најдовска-Стојковска

Врз основа на член 50 став 1 т.3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Р.М., бр.5/02) и член 68 од Статутот на Општина Новаци, бр.07/2019, донесувам

ЗАКЛУЧОК

За објавување Одлука за одобрување на финансиски средства за КУД „Новаци“, Новаци

1. Објавувам Одлука за одобрување на финансиски средства за КУД „Новаци“, Новаци, донесена на седница на Совет на општина Новаци, одржана на 13.12.2021 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Новаци,,

Бр.08-1062/17
15.12.2021 год.

Општина Новаци
Градоначалник
Стевче Стевановски

Врз основа на член 62 став 1 точка 1 и член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Сл. Весник на РМ., бр.5/02), во согласност со член 94 и член 21 став 1 точка 49 од Статутот на општина Новаци („Службен гласник на општина Новаци, бр.07/2019), Советот на Општина Новаци на седницата одржана на ден 13.12.2021 година, донесе

ОДЛУКА

за одобрување на финансиски средства за КУД „Новаци“, Новаци

Член 1

СЕ ОДОБРУВААТ финансиски средства на КУД „Новаци“, Новаци во износ од **63.750,00 денари**, за превоз, гориво за превоз, прехранбени производи, звучник и др.

Член 2

Средствата ќе се обезбедат од Буџетот на Општина Новаци.

Член 3

Средствата ќе се исплаќаат со посебно решение од градоначалникот на Општина Новаци.

Член 4

Средствата да се префрлат на Ж-сметка: 500-1269-03, на име КУД „Новаци“, Новаци со ЕДБ: 4002999140162, при Стопанска Банка Битола.

Член 5

Одлуката влегува во сила со денот на донесување и ќе се објави во „Службен гласник на Општина Новаци,,

Бр.14-1035/20 Совет на општина Новаци
13.12.2021 год. Претседател
Славица Најдовска-Стојковска

Врз основа на член 50 став 1 т.3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Р.М., бр.5/02) и член 68 од Статутот на Општина Новаци, бр.07/2019, донесувам

ЗАКЛУЧОК

За објавување Одлука за доделување на еднократна парична помош на Виолета Јовановска с.Бач

1. Објавувам Одлука за доделување на еднократна парична помош на Виолета Јовановска с.Бач, донесена на седница на Совет на општина Новаци, одржана на 13.12.2021 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Новаци,„

Бр.08-1062/18
15.12.2021 год.

Општина Новаци
Градоначалник
Стевче Стевановски

Врз основа на член 62 став 1 точка 1 и член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Сл. Весник на РМ., бр5/02), во согласност со член 94 и член 21 став 1 точка 49 од Статутот на општина Новаци („Службен гласник на општина Новаци, бр.07/2019), Советот на Општина Новаци на седницата одржана на ден 13.12.2021 година, донесе

ОДЛУКА

за доделување на еднократна парична помош на Виолета Јовановска с.Бач

Член 1

На Виолета Јовановска с.Бач, му се доделува еднократна парична помош во износ од **20.000,00** денари-бруто износ, за лекување и одржување здравствена состојба на синот Антонио.

Член 2

Средствата од член 1 на оваа Одлука ќе се обезбедат од Буџетот на Општина Новаци.

Средствата ќе се исплаќаат со посебно решение од градоначалникот на Општина Новаци.

Член 3

Средствата да се префрлат на име: Виолета Јовановска,

На Трансакциона сметка: 300067114572218

ЕМБ:

Депонент Комерцијална банка АД-Скопје

Член 4

Одлуката влегува во сила со денот на донесување, и ќе се објави во („Службен гласник на Општина Новаци,„).

Бр.14-1035/21
13.12.2021 год.

Совет на општина Новаци
Претседател
Славица Најдовска-Стојковска

Врз основа на член 50 став 1 т.3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Р.М., бр.5/02) и член 68 од Статутот на Општина Новаци, бр.07/2019, донесувам

ЗАКЛУЧОК

За објавување Одлука за доделување на еднократна парична помош на Митра Трајковска с.Маково

1. Објавувам Одлука за доделување на еднократна парична помош на Митра Трајковска с.Маково, донесена на седница на Совет на општина Новаци, одржана на 13.12.2021 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Новаци,„

Бр.08-1062/19
15.12.2021 год.

Општина Новаци
Градоначалник
Стевче Стевановски

Врз основа на член 62 став 1 точка 1 и член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Сл. Весник на Р.М., бр.5/02), во согласност со член 94 и член 21 став 1 точка 49 од Статутот на општина Новаци („Службен гласник на општина Новаци, бр.07/2019), Советот на Општина Новаци на седницата одржана на ден 13.12.2021 година, донесе

ОДЛУКА

за доделување на еднократна парична помош на Митра Трајковска с.Маково

Член 1

На Митра Трајковска с.Маково, му се доделува еднократна парична помош во износ од **6.000,00** денари-нето износ, за социјална помош .

Член 2

Средствата од член 1 на оваа Одлука ќе се обезбедат од Буџетот на Општина Новаци.

Средствата ќе се исплаќаат со посебно решение од градоначалникот на Општина Новаци.

Член 3

Средствата да се префрлат на име:
Митра Трајковска,
На Трансакциона
сметка:500800015341507
ЕМБ:
Депонент Стопанска банка ад Битола

Член 4

Одлуката влегува во сила со денот на донесување, и ќе се објави во („Службен гласник на Општина Новаци,„).

Бр.14-1035/22 Совет на општина Новаци
13.12.2021 год. Претседател
Славица Најдовска-Стојковска

Врз основа на член 50 став 1 т.3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Р.М., бр.5/02) и член 68 од Статутот на Општина Новаци, бр.07/2019, донесувам

ЗАКЛУЧОК

За објавување Програма за работа на Советот на Општина Новаци за 2022 година

1. Објавувам Програма за работа на Советот на Општина Новаци за 2022 година, донесена на седница на Совет на општина Новаци, одржана на 13.12.2021 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Новаци,„.

Бр.08-1062/20
15.12.2021 год.

Општина Новаци
Градоначалник
Стевче Стевановски

Врз основа на член 50 став 1 т.3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Р.М., бр.5/02) и член 68 од Статутот на Општина Новаци, бр.07/2019, донесувам

ЗАКЛУЧОК

За објавување Одлука за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши усогласување на намената и вклопување на бесправни објекти во идна урбанистичко-планска документација

1. Објавувам Одлука за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши усогласување на намената и вклопување на бесправни објекти во идна урбанистичко-планска документација, донесена на седница на Совет на општина Новаци, одржана на 13.12.2021 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Новаци,„

Бр.08-1062/21
15.12.2021 год.

Општина Новаци
Градоначалник
Стевче Стевановски

Врз основа на член 62 став 1 точка 1 и член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Сл. Весник на Р.М., бр.5/02), во согласност со член 94 и член 21 став 1 точка 49 од Статутот на општина Новаци („Службен гласник на општина Новаци, бр.07/2019), а во согласност со Правилник за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на Р.М.г бр. 56 од 15.04.2011, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/12, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15 година), Советот на Општина Новаци на седницата одржана на ден 13.12.2021 година да ја донесе следната

ОДЛУКА

За утврдување на потреба од донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши усогласување на намената и вклопување на бесправни објекти во идна урбанистичко-планска документација

Член 1

Со оваа Одлука се утврдува потреба од донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши усогласување на намената на бесправните објекти со намена А5-4 останати и помошни објекти, утврдена со важечката урбанистичка документација Ђ Општ акт за село Маково и вклопување на истите во идна урбанистичко планска документација. И вклопување на бесправни објекти во идна урбанистичко-планска документација
УП¹ 09-870 (КП бр. 1463, 1465/1 КО Маково)
(Атанас Лажовски, Битола)

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Новаци,„

Бр.14-1035/24
13.12.2021 год.

Совет на општина Новаци
Претседател
Славица Најдовска-Стојковска

Врз основа на член 50 став 1 т.3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Р.М., бр.5/02) и член 68 од Статутот на Општина Новаци, бр.07/2019, донесувам

ЗАКЛУЧОК

За објавување Одлука за давање на согласност на Годишен финансиски план за 2022 година на ООУ „Славко Лумбарковски, -Новаци

1. Објавувам Одлука за давање на согласност на Годишен финансиски план за 2022 година на ООУ „Славко Лумбарковски, -Новаци, донесена на седница на Совет на општина Новаци, одржана на 13.12.2021 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Новаци, „

Бр.08-1062/22
15.12.2021 год.

Општина Новаци
Градоначалник
Стевче Стевановски

Врз основа на член 62 став 1 точка 1 и член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Сл. Весник на РМ., бр.5/02), во согласност со член 94 и член 21 став 1 точка 49 од Статутот на општина Новаци („Службен гласник на општина Новаци, бр.07/2019), Советот на Општина Новаци на седницата одржана на ден 13.12.2021 година, донесе

ОДЛУКА

за давање на согласност на Годишен финансиски план за 2022 година на ООУ „Славко Лумбарковски, -Новаци

Член 1

СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Годишен финансиски план за 2022 година на ООУ „Славко Лумбарковски, -Новаци, наш бр.15-988/1 од 25.11.2021 година.

Член 2

Одлуката влегува во сила наредниот ден од објавувањето во „Службен гласник на Општина Новаци, „

Бр.14-1035/25 Совет на општина Новаци
13.12.2021 год. Претседател
Славица Најдовска-Стојковска

Врз основа на член 50 став 1 т.3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Р.М.,бр.5/02) и член 68 од Статутот на Општина Новаци, бр.07/2019, донесувам

ЗАКЛУЧОК

За објавување Правилник за условите, критериумите видот и начинот на финансиска поддршка односно субвенционирање на жителите на општина Новаци за изградба на енергетски ефикасни домови односно изградба на термо фасади во станбените објекти за индивидуално домување

1. Објавувам Правилник за условите, критериумите видот и начинот на финансиска поддршка односно субвенционирање на жителите на општина Новаци за изградба на енергетски ефикасни домови односно изградба на термо фасади во станбените објекти за индивидуално домување, донесена на седница на Совет на општина Новаци, одржана на 13.12.2021 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Новаци,,.

Бр.08-1062/23
15.12.2021 год.

Општина Новаци
Градоначалник
Стевче Стевановски

Врз основа на член 50 став 1 т.3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Р.М., бр.5/02) и член 68 од Статутот на Општина Новаци, бр.07/2019, донесувам

ЗАКЛУЧОК

За објавување Одлука за одобрување финансиски средства за откуп на книги за деца и млади

1. Објавувам Одлука за одобрување финансиски средства за откуп на книги за деца и млади, донесена на седница на Совет на општина Новаци, одржана на 13.12.2021 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Новаци, „

Бр.08-1062/24
15.12.2021 год.

Општина Новаци
Градоначалник
Стевче Стевановски

Врз основа на член 62 став 1 точка 1 и член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Сл. Весник на РМ., бр.5/02), во согласност со член 94 и член 21 став 1 точка 49 од Статутот на општина Новаци („Службен гласник на општина Новаци, бр.07/2019), Советот на Општина Новаци на седницата одржана на ден 13.12.2021 година, донесе

ОДЛУКА

за одобрување финансиски средства за откуп на книги за деца и млади

Член 1

СЕ ОДОБРУВААТ финансиски средства за откуп на книги за деца и млади („Кокиченце девојченце, „ и Самовилата со скршени крила (259 книги x 200,00 денари), во износ од **51.800,00** денари-бруто износ, на авторот Д-р Лили Бошевска од Битола.

Книгите ќе ги добијат учениците од ОУ „Славко Лумбарковски, „-Новаци.

Член 2

Средствата од член 1 на оваа Одлука ќе се обезбедат од Буџетот на Општина Новаци.

Средствата ќе се исплаќаат со посебно решение од градоначалникот на Општина Новаци.

Средствата ќе се исплатат по достава на книгите.

Член 3

Средствата да се префрлат на име: Лили Бошевска,

На Трансакциона сметка: 200001397416039

ЕМБ: Депонент Стопанска банка АД-Скопје

Член 4

Одлуката влегува во сила со денот на донесување, и ќе се објави во („Службен гласник на Општина Новаци, „).

Бр.14-1035/27 Совет на општина Новаци
13.12.2021 год. Претседател

Славица Најдовска-Стојковска

1. Заклучок за објавување Решение за избирање на преставник од општина Новаци во Училишен Одбор на ОУ „Славко Лумбарковски „Новаци
2. Заклучок за објавување Одлука за давање СОГЛАСНОСТ на доставен Годишен извештај за работата на ЗУСК „Славко Лумбарковски, „Новаци за учебната 2020/21 година
3. Заклучок за објавување Одлука за одобрување на финансиски средства за Здружение Училишен спортски клуб Славко Лумбарковски Новаци
4. Заклучок за објавување Одлука за доделување на еднократна парична помош на Славе Најдановски с.Живојно
5. Заклучок за објавување Програма и Акционен План за Социјална заштита на граѓаните во општина Новаци за 2022 година.
6. Заклучок за објавување Измена на Годишен план за јавни набавки на општина Новаци за 2021 година- НОЕМВРИ 2021 ГОДИНА
7. Заклучок за објавување Одлука за усвојување на Предлог-Буџет на општина Новаци за 2022 година
8. Заклучок за објавување Одлука за усвојување на Предлог-Одлука за извршување на Буџетот на Општината за 2022 година
9. Заклучок за објавување Одлука за одобрување Буџетски Календар за 2022 година
10. Заклучок за објавување Одлука за одобрување на средства Здружение Фудбалски клуб Пелагонија с.Добромири за успешно натпреварување во Општинската фудбалска лига-Есенска полусезона 2021 година
11. Заклучок за објавување Одлука за одобрување на средства за Здружение Фудбалски клуб Новаци 2011-Новаци за успешно натпреварување во Општинската фудбалска лига-Есенска полусезона- 2021 година
12. Заклучок за објавување Одлука за доделување на еднократна парична помош на Мише Ѓорѓиевски с.Добромири
13. Заклучок за објавување Одлука за доделување на еднократна парична помош на Пранвера Ѓони с.Добромири
14. Заклучок за објавување Одлука за одобрување набавка на градежни материјали на црква Св.Апостол Филип и Св.Апостол Вартоломеј с.Долно Орехово
15. Заклучок за објавување Решение за разрешување на членови на Персонален состав на штабот за заштита и спасување во единица на локална самоуправа Новаци и именување на нови членови
16. Заклучок за објавување Одлука за давање СОГЛАСНОСТ на Извештај од КУД Новаци-Новаци за потрошени средства за 2020 година
17. Заклучок за објавување Одлука за одобрување на финансиски средства за КУД „Новаци, „Новаци
18. Заклучок за објавување Одлука за доделување на еднократна парична помош на Виолета Јовановска с.Бач
19. Заклучок за објавување Одлука за доделување на еднократна парична помош на Митра Трајковска с.Маково
20. Заклучок за објавување Програма за работа на Советот на Општина Новаци за 2022 година
21. Заклучок за објавување Одлука за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши усогласување на намената и вклопување на бесправни објекти во идна урбанистичко-планска документација

22. Заклучок за објавување Одлука за давање на согласност на Годишен финансиски план за 2022 година на ООУ „Славко Лумбарковски, -Новаци

23. Заклучок за објавување Правилник за условите, критериумите видот и начинот на финансиска поддршка односно субвенционирање на жителите на општина Новаци за изградба на енергетски ефикасни домови односно изградба на термо фасади во станбените објекти за индивидуално домување.

24. Заклучок за објавување Одлука за одобрување финансиски средства за откуп на книги за деца и млади

Издавач: Совет на општина Новаци:
Редакција:
Ангелевски Стевче-одговорен уредник
Редакциски одбор:
Момоковски Ристе
Јовановска Летка
Печати: Совет на општина Новаци
Тираж: 20 примероци